

Врз основа на член 18 од Законот за здруженија и фондации 2010 („Сл.весник на РМ” бр.52/2010) и одлуката за основање на Здружението Центар на активни граѓани АКТИВО Велес.

Основачкото собрание на Здружението, на седницата одржана на ден 09 март 2020 година го донесе следниов:

С Т А Т У Т

на
Здружението
Центар на активни граѓани АКТИВО Велес
од Велес
-пречистен текст-

Општи одредби

Член 1

Здружението Центар на активни граѓани АКТИВО Велес од Велес е доброволно, непрофитно, невладино, непартиско здружение на граѓани, формирано со слободно здружување на граѓаните заради остварување, заштита и усогласување на своите интереси и уверувања за унапредување на граѓанското општество и локалните заедници, како и заради вршење на дејности и активности за поттикнување на моралните вредности, зајакнување на меѓуетничките односи и економски развој на територијата на Македонија и пошироко, а во согласност со Уставот и Законот.

Член 2

Граѓаните се здружуваат во Здружението, заради:

1. поттикнување на локалниот и регионалниот развој, покренување граѓански иницијативи за подобрување на животот во локалната заедница;
2. вклучување на граѓаните во процесите на одлучување на локално, регионално и национално ниво, практикување и вреднување на современи демократски процеси ;
3. подобрување на едукацијата и инфор-мираноста на граѓаните во согласност со современите општествени потреби;
4. подобрување, поттикнување и поддржување на комуникацијата помеѓу граѓаните и властите на различни нивоа ;
5. поддршка и афирмирање на процесот на децентрализација и на економски развој и просперитет на Република Македонија;
6. намалување на корупцијата и подобрување на доброто владеење во земјата;
7. промоција на културните вредности, обележја и специфики на Република Македонија, како и
8. остварување на други дејности и активности во согласност со Законот.

Член 3

Здружението Центар на активни граѓани АКТИВО Велес од Велес, дејствува на територијата на РМ, а се организира за подрачјето на општина Велес. Здружението во своето дејствување може да се проширува на национално и може да соработува со организации, здруженија, фондации и институции, и да членува во асоцијации во земјата и странство согласно Уставот и Законот на РМ и овој Статут.

Член 4

Здружението како Здружение со своите цели, задачи и дејности ќе ги остварува во согласност со односите утврдени со Уставот на Република Македонија, со овој Статут и Законите на Р Македонија.

Член 5

Називот на здружението на граѓани е:
Здружението Центар на активни граѓани АКТИВО Велес
Името на англиски јазик е:
Center on active citizens АКТИВО Veles
Скратениот назив на Здружението е:
Здружение АКТИВО Велес

Член 6

Седиштето на здружението е во Велес на ул: „Трајко Панов“ бр.22 а се организира и делува на подрачјето на општина Велес, на територијата на Република Македонија и останатите земји..

Член 7

Здружението Центар на активни граѓани АКТИВО Велес има својство на правно лице со права обврски и одговорности кои произлегуваат од овој Статут и законските прописи.

Здружението Центар на активни граѓани АКТИВО Велес го претставува застапува Претседателот.

Здружението има свој печат и штембил.

Печатот е тркалезен и го содржи името на здружението на Македонски јазик со кирилично писмо, а на средината стои логото на Здружението.

Штембилот на Здружението е правоаголен со следниот текст: ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ, ЦЕНТАР НА АКТИВНИ ГРАЃАНИ АКТИВО ВЕЛЕС, на Македонски јазик со кирилично писмо, број, дата и место.

Цели и задачи на Здружението

Член 8

Граѓаните се здружени во Здружението заради остварување на поширок заеднички интерес. Мисијата на здружението е поттикнување на локалниот и регионалниот развој преку граѓански иницијативи за подобрување на животот во локалната заедница и практикување и вреднување на современи демократски процеси.

Дејност на Здружението Центар на активни граѓани АКТИВО Велес е 94.99 – дејности на други организации врз база на зачленување, неспомнати на друго место.

Основни цели и задачи на Здружението се:

- Да го поттикнува локалниот и регионалниот развој преку развивање граѓански иницијативи за подобрување на животот во локалната заедница;

- Да ги зајакнува процесите за практикување демократија на локално и регионално ниво преку вклучување на граѓаните во процесите на одлучување;

- Да овозможи подобро информирање на граѓаните и да ја поттикне комуникацијата меѓу граѓаните и властите на различни нивоа на власт;

Член 9

Здружението со посебна одлука може да формира акционерско друштво, друштво со ограничена одговорност и друг облик, согласно Законот за трговски друштва на РМ.

Здружението работи врз основа на план и програма за работа.

Член 10

Своите цели и задачи здружението ги остварува преку утврдена Програма за работа, односно преку следниве активности:

- организирање на конкретни програмски активности;
- спроведување на заеднички проекти;
- организирање на обуки, работилници и други форми на едукација од различни области;
- организирање на конференции, семинари, трибини и слични манифестации;
- организирање и спроведување на истражувања, мониторинг и анализи;
- поттикнување на иницијативи кај надлежните органи и институции во насока на остварување на целите на Здружението;
- изработување и доставување на разни информативни и едукативни материјали;
- врши и други работи предвидени со овој Статут;

Членување

Член 11

Член на Здружението Центар на активни граѓани АКТИВО Велес може да биде секој полнолетен граѓанин, државјанин на Република Македонија и/или странец, кој доброволно ќе пристапи кон Здружението со давање на писмена изјава.

Зачленувањето во Здружението Центар на активни граѓани АКТИВО Велес се врши со пристапница, која при исклучување или престанок на членувањето во Здружението, задолжително се враќа со потпишување на лична писмена изјава.

Здружението за своите членови води регистар на членство кој се ажурира најмалку еднаш на две години. Податоците од регистарот се заштитени во согласност со прописите за заштита на личните податоци и класифицирани информации.

Член 12

Членот има право да избира и да биде избран во органите и телата на Здружението, да учествува во работата на Здружението, да придонесува во развојот, промовирање и популаризацијата на активностите на Здружението, доброволно да се откаже од членувањето, да ги изнесува своите ставови по поставени прашања.

Член 13

Членовите на Здружението се должни:

- да го почитуваат Статутот,
- да присуствуваат на состаноците, да доставуваат податоци и извештаи за работата на Здружението во остварувањето на целите на Здружението
- да земаат активно учество во спроведувањето на Програмата на активностите на Здружението,
- да ги извршуваат активностите предвидени со Програмата за работа.

Член 14

Членството во Здружението може да престане:

- по барање на членот на Здружението,
- ако не го почитува Статутот и обврските кои произлегуваат од него,
- ако дејствува против целите на Здружението,
- ако не ја плаќа редовно чланарината,

Одлука за престанок на членството во Здружението донесува Извршниот Одбор на Здружението.

Јавноста во работата

Член 15

Работата на Здружението Центар на активни граѓани АКТИВО Велес е јавна.

Јавноста во работењето се обезбедува со редовно известување (на членовите, други здруженија или пошироката јавност) за работењето и активностите на Здружението, со увид во спроведувањето на програмските задачи, со поднесување извештај за работа на органите и телата на Здружението, за материјално – финансиско работење и друго.

За информирање на членовите и пошироката јавност се користи печатот, радиото, телевизијата (интернет страница) како и списанието и таблата за јавно огласување која стои на видно место во просториите на самото здружение.

Финансирање на здружението

Член 16

Здружението остварува средства од:

- членарина,
- донации, доброволни прилози,
- буџет на РМ и локалните самоуправи,
- давање на услуги на други здруженија, организации и институции
- подароци (во пари, добра и имотни права),
- дејности од кои се стекнува добивка,
- од трговски друштва и други правни лица;
- од други услуги (имотни права и сл.),
- од други извори предвидени со Законот и Статутот

Член 17

Користење и располагањето со средствата на Здружението добиени по основите од претходниот член се врши на начин утврден со овој Статут и останатите законски норми, утврдени со финансискиот план и врз основа на валидни документи.

Член 18

За користење и располагањето со средствата одлучуваат органите на Здружението, согласно надлежностите утврдени со овој Статут, кои преземаат мерки за економско целосообразно користење на средствата и за спречување и отстранување на незаконитостите.

Член 19

Здружението Центар на активни граѓани АКТИВО Велес донесува годишен финансиски план за приходите и расходите на Здружението.

Финансискиот план ги содржи приходите кои се стекнуваат по член 16 од Статутот, како и расходите за општествената активност, плати на вработените, материјали, трошоци за работа на Здружението и други расходи сврзани со работата на Здружението. Финансискиот план може во секое време да се измени.

Органи на Здружението

Член 20

Органи на Здружението Центар на активни граѓани АКТИВО Велес се:

1. Собрание
2. Претседател и
3. Извршен одбор

Собрание на здружението

Член 21

Собранието е највисок орган на Здружението. Собранието на Здружението Центар на активни граѓани АКТИВО Велес го сочинуваат сите членови на Здружението.

Собранието избира Претседател со мандат од 4 години со право на повторен избор. Претседателот го застапува и претставува Здружението.

Собранието се состанува по потреба, а најмалку еднаш годишно.

Член 22

Изборното Собрание се свикува на секои 4 години и конституирањето на органите и телата мора да се изврши 30 дена пред истекот на мандатот на членовите на органите и телата.

Поканата со материјалите за дневен ред во писмена форма се доставуваат најмалку 7 дена пред одржување на седницата.

Член 23

На изборното собрание се избира:

- Работно претседателство од три члена;
- Записничар;
- Двајца оверувачи на записникот;
- Органи на управување на Здружението.

Член 24

Седници на Собрание свикува Претседателот на Собранието по сопствена иницијатива, по предлог на Извршниот одбор или на барање на најмалку една третина од вкупниот број на членови на Собранието.

Вонредната седница на собранието се одржува најдоцна во рок од 30 дена од денот на поднесување на барањето за одржување.

Начинот на свикување на седниците на Собранието на Здружението се определува со Деловникот за работа на Собранието.

Член 25

Собранието може полноправно да одлучува ако се присутни повеќе од една половина од вкупниот број членови.

Собранието по правило одлуките ги донесува со мнозинство гласови од присутните членови.

На собранието се одлучува со јавно гласање, но по потреба и на предлог од 1/3 од членовите / делегатите гласањето може да биде и тајно.

Членовите на Собранието во секое време треба да ги имаат целите и интересите на Здружението над поединечните или посебните цели на која и да е друга страна.

Член 26

Собранието на Здружението Центар на активни граѓани АКТИВО Велес избира Извршен одбор во кој мнозинството членови се државјани на Република Македонија.

Член 27

Собранието ги врши следните работи:

Донесува Статут на Здружението Центар на активни граѓани АКТИВО Велес

- и врши измени и дополнувања на истиот;
- Усвојува годишен извештај, насоки и план за работа,
- Усвојува завршна сметка и финансиски план;
- Одлучува за промена на целта на здружувањето;
- Одлучува за основање и укинување на ограноци и други облици на организирање на здружението;
- Одлучува за здружување или разделување од друго здружение и за зачленување во сојузи и меѓународни организации;
- Констатира прием на нови членови и престанок на членувањето;
- Избира и разрешува Претседател на Здружението;
- Избира и разрешува членови на Извршен Одбор;
- Донесува програма за работа на Здружението;
- Ја следи материјално финансиската состојба на Здружението помеѓу две собранија;
- Расправа за постигнатите резултати од развојот на Здружението и дава насоки за натамошен развој на Здружението;
- Донесува одлуки, заклучоци, препораки за решавање на прашања од интерес на Здружението;
- Одлучува за престанок на здружението со двотретинско мнозинство;
- Врши и други работи кои произлегуваат од Статутот и законите,

Член 28

Претседателот на Здружението (во понатамошен текст Претседател) има мандат од 4 години, со право на продолжување. Претседателот ги има следниве права, обврски и надлежности:

- Како работодавен орган ги извршува сите права и обврски кои произлегуваат од Законот за работни односи;
- Ја води и организира тековната работа на Здружението и одговара пред Собранието;
- Потписник е на сметката на Здружението и може да овласти друг член како втор потписник;
- Го застапува Здружението;
- Ги свикува и подготвува седниците на Собранието;
- Одговорен е за извршување на Програмата и на финансискиот план;
- Се грижи за извршување на одлуките и заклучоците на Собранието;
- Ги изработува Програмата за работа и финансискиот план;
- Изработува годишен извештај за работа и финансиски извештај;
- Превзема мерки и дејствија во правниот промет во име и за сметка на Здружението;
- Се грижи за правилна примена на законските прописи од областа на дејноститсе што ги врши Здружението;
- Склучува договори и спогодби во име и за сметка на Здружението;
- Управува и одговара за управување со имотот на Здружението;
- Донесува одлуки за набавка и оттуѓување на основните средства;
- Врши и други работи доколку е тоа определено во Статутот, законите и актите на Здружението

Член 29

Извршниот одбор на Здружение Центар на активни граѓани АКТИВО Велес брои 3 члена. Мандатот на членовите трае 4 години, со право на продолжување. Извршниот одбор од својот состав избира претседавач со мандат од 2 години, со право на продолжување.

Член 30

Извршниот одбор ги има следните надлежности:

- изработува и предлага измени и дополнувања на Статутот;
- ја спроведува политиката на Здружението;
- ги спроведува статутарните задачи, какои одлуките и заклучоците донесени од Собранието;
- предлага годишна програма за работа и финансиски план;
- донесува правилници за работа;
- донесува одлуки за формирање на постојни и повремени комисии и ја насочува нивната работа;
- донесува одлуки за награди, пофалници и признанија;
- донесува одлуки по приговори и жалби;
- донесува одлука за плаќање на членарина и висина на членарина;
- врши и други работи кои произлегуваат од одредбите на Статутот, од Законот и од актите на Здружението Центар на активни граѓани АКТИВО Велес.

Член 31

Извршниот одбор за својата работа е одговорен пред Собранието на Здружението. Извршниот одбор се состанува по потреба. Седница на Извршен одбор свикува претседавачот на Извршниот одбор. Предлог за свикување на седница на Извршен одбор можат да поднесат и другите членови на Извршниот одбор или една третина од членовите на Собранието. Со седницата на Извршниот одбор раководи и претседава претседавачот, а во негово отсуство член кој ќе го избере Извршниот одбор. Начинот на свикување на седниците и работењето на Извршниот одбор се уредуваат со Деловник за работа.

Стручна служба

Член 32

За извршување на административно стручни, помошни и на нив слични работи од заеднички интерес за остварување на задачите и целите на Здружението може да се формира стручна служба.

Член 33

Правата, должностите и одговорностите за работа на вработените на Стручната служба на Здружението - Координаторите на програми ги утврдува Претседателот на Здружението, кој раководи со стручната служба на Здружението.

Престанок на Здружението

Член 34

Здружението престанува со работа во следниве случаи:

- Ако за тоа се изјаснат 2/3 од членовите на Собранието на Здружението;
- Ако бројот на членовите се намали под бројот определен со Закон за основање на Здружение ;
- Ако настапат причини утврдени по член 63 од Законот за здруженија и фондации.

Одлука за престанок на Здружението донесува Собранието со двотретинско мнозинство.

Основачите на Здружението Центар на активни граѓани АКТИВО Велес имаат право да го укинат здружението.

Член 35

По престанокот на работатата на Здружението, имотот и другите права и приходи што остануваат по намиравањето на обврските, преминуваат во сопственост на членовите на Здружението, на начин и во постапка утврдена со Закон.

Преодни и завршни одредби

Член 36

Толкување на одредбите на овој Статут дава Собранието на Здружението.

Член 37

Измени и дополнување на овој Статут се вршат по иста постапка како и за неговото донесување.

Член 38

Овој Статут влегува во сила од денот на неговото донесување, а ќе се применува од денот на упис во Регистарот. Статутот престанува да важи со престанок на Здружението, со негова поделба, спојување или присоединување или пак трансформација во друг облик на здружување.

Датум и место

Претседател на Здружението Центар на
активни граѓани АКТИВО Велес

09 март 2020, Велес

Име и презиме
Дејан Ристов